



830
Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fan 51

Сабота, 2!

БРОЈ 59

Г'ОД. XXVII

Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

674.

Врз основа на член 4 од Законот за паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ПРАВА И
ОБВРСКИ СОГЛАСНО СО НОВИОТ ПАРИТЕТ НА
ДИНАРОТ**

Член 1

Динарските средства кои со сојузните прописи донесени на 22 декември 1971 година се одредени за купување девизи, се зголемуваат за 13,33% во делот на тие средства што не е искористен до тој ден.

Износот на динарските средства, утврден со сојузните прописи донесени до 22 декември 1971 година, со кои се изразува обврската на правните и физичките лица за обезбедување девизи или за плаќање во девизи, како и обврската на федерацијата по преземените гаранции според договорите на работните организации со странски партнери, се зголеμουва за 13,33% во делот на тие средства што не е искористен до тој ден.

Член 2

Динарските средства одредени во решенијата и другите акти на сојузните органи и организации донесени до 22 декември 1971 година, за плаќање во девизи-на стоки чиј увоз е регулиран (ГДК, ДК и РК), се зголемуваат за 13,33% во делот на тие средства што не се искористени до тој ден.

Ако во решението или во друг акт од став 1 на овој член е предвидена обврска за остварување на одреден износ на девизи, а тој износ на девизи е изразен во динари, тој динарски износ се зголеми за 13,33% во делот кој се остварува по 22 декември 1971 година.

Член 3

Динарските износи до кои врз основа на посебни сојузни прописи можат да се купуваат девизи а за кои во банките се води посебна евиденција (врзување на увозот со извозот, претежни извозници, долгорочна производствена кооперација со странство, дел девизи според чл. 16 и 42 од Законот за девизното работење и др.), се зголемуваат, со состојбата на 21 декември 1971 година, за 13,33%.

Член 4

Со зголемувањето на средствата и на износите според одредбите на оваа уредба не се засенува во правата и обврските што се остваруваат според Уредбата за усогласување на определени права и обврски врзани за новиот паритет на динарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/71).

Член 5

Упатство за примена на оваа уредба донесува
Народната банка на Југославија.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 229
23 декември 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

675.

Врз основа на член 4 од Законот за паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПОСТАПУВАЊЕ СО КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ШТО НАСТАНУВААТ ПОРАДИ ПРОМЕНАТА НА ПАРИТЕТОТ НА ДИНАРОТ

Член 1

Плаќањата во странство, наплатата од странство, купопродажбата на злато, девизи и ефективни валути, како и сите пресметувања и книжења во врска со тие работи, се вршат од 22 декември 1971 година по курсевите утврдени врз основа на одредбите од Законот за паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71), а со курсните разлики што ќе настанат поради промената на паритетот на динарот се постапува на начинот утврден со оваа уредба.

Член 2

Овластените банки и Народната банка на Југославија ќе ги пресметаат на 22 декември 1971 година, по новите курсеви на странски валути, сите вредности во злато и во валути, како и долговите и побарувањата по девизните сметки искажани во нивните книги со состојба на 21 декември 1971 година.

Член 3

Разликата помеѓу износот на активата пресметана по досегашниот курс и износот на активата пресметана по новиот курс (позитивна курсна разлика) им припаѓа на работните организации и на другите иматели на девизни средства.

Разликата помеѓу износот на пасивата пресметана по досегашниот курс и износот на пасивата пресметана по новиот курс (негативна курсна разлика) паѓа врз товар на работните организации и на другите лица што имаат обврски во девизи.

Член 4

Позитивните курсни разлики од член 3 на оваа уредба намалени за негативните курсни разлики од

тој член, работните и други организации ги внесуваат во своите соодветни фондови.

Член 5

Негативните курсни разлики од член 3 на оваа уредба, намалени за позитивните курсни разлики од тој член, ги товарат приходите или соодветните фондови на работните и други организации според нивната одлука, со тоа што најмалку една петтина од салдото на негативните курсни разлики мора да се намира секоја година и посебно да се искаже во завршната сметка.

Член 6

Кредитните фондови на девизи овластените банки можат да ги валоризираат врз товар на своите кредитни фондови

Член 7

По курсот по кој се купени, ќе се продаваат девизите што се користат за отплаќување долг во девизи заснован согласно со Одлуката за условите за давање кредити за унапредување и проширување на дејностите со кои се обезбедува зголемување на извозот или намалување на увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/61 и 29/62) и со Одлуката за условите за давање кредити за унапредување и проширување на дејностите со кои се обезбедува зголемувањето на извозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63), ако се остварени и ѝ се продадени на банката по денот на стасаност на последната отплата (ануитет) а пред 22 декември 1971 година и ако се користат за првата наредна отплата (ануитет) која стасува по 22 декември 1971 година.

Член 8

По акредитивите за увоз на стоки по кои при нивното отворање е положено покрите во динари пред 22 декември 1971 година, налогодавецот на акредитивот е должен за неискористениот износ на акредитивот според состојбата во книгите на овластените банки на 21 декември 1971 година, да им ја положи на тие банки курсната разлика, и тоа при ликвидацијата на акредитивот а по продавниот курс што важел на денот на ликвидацијата.

Член 9

Туристичките чекови на динари на Народната банка на Југославија што се продадени во странство до 22 декември 1971 година, а кои се поднесуваат на исплата во Југославија по тој ден, ќе им се исплатуваат на корисниците во износи наголемени за 13,33%.

Член 10

Дознаките упатени по пат на меѓународен поштенско-упатнички промет, што домашните пошти не ги исплатиле до 22 декември 1971 година, ќе се исплатат по курсот утврден врз основа на Законот за паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71).

Пресметката на покритијата за исплатените поштенски упатници во смисла на став 1 од овој член, ќе ја изврши Народната банка на Југославија со Југословенската заедница на поштите, телеграфите и телефоните по курсот по кој се исплатени упатниците.

Член 11

Упатство за примена на оваа уредба донесува Народната банка на Југославија.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 230
23 декември 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод дваесет и петгодишнината на постоењето и работата, а за особени заслуги во организирање и ширење на здравствената култура на најшироките слоеви на народот, во давањето помош на жртвите на елементарни и воени непогоди и во хуманитарната активност

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Организацијата на Црвениот крст на Македонија.

Бр. 220
16 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андрејевиќ-Кун — Ратковиќ Надежда;

за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јанц-Пејиќ Загорка, Николиќ-Јовановиќ Миlena, Радојковиќ д-р Бојана, Хан-Манч д-р Верена.

Бр. 221
25 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги и придонес на развивањето стопанските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

д-р Klaus Dieter Aindt, директор на „Германскиот институт за стопански истражувања“.

Бр. 2

11 јануари 1971 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги на ангажирањето во развивањето и унапредувањето на билатералната соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузот на Советските Социјалистички Републики

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Иванов Александрович Бенедиктов, ополномоштен амбасадор на Сојузот на Советските Социјалистички Републики во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 3

12 јануари 1971 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за извонреден пример на храброст и снаодливост излагајќи го својот живот на опасност при спречувањето на недозволено ловење на риби во територијалните води на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

поморскиот постар водник, Оташевић Јоша Бранко.

Бр. 4

12 јануари 1971 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод седумдесет и петгодишнината на постоењето и работата, а за особени заслуги и постигнати успеси на развивањето, зацврстувањето и омасовувањето на планинарството

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Планинарското друштво „Радовљица“;

по повод деведесетгодишнината на животот, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Леополд д-р Едгар;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Таурер Франц.

Бр. 5

13 јануари 1971 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за исклучителни заслуги на полето на филмот и придонесот за развојот на филмската уметност и зближувањето меѓу нашите народи

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Чарли Чаплин;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Лоренс Оливије, Рене Клер, Џон Донској, Џон Форд, Лукиано Вискоти, Акиро Куросава, Фриц Ланг, Луис Бунуел, Ингмар Бергман, Сатјаџит Реј.

Бр. 6

15 јануари 1971 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод триесетгодишнината на постоењето и работата, а за особени заслуги на ширењето на културата меѓу нашите народи и за особени успеси постигнати на издигањето на низа ученички генерации

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основното училиште, Моравче;

за заслуги што се од особено значење за школувањето и рехабилитацијата на глувите и за страната општествена и културна дејност

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Заводот за воспитно образовната рехабилитација на децата и младината со оштетен слух, Загреб;

Сојузот на глувите на Хрватска, Загреб;

за заслуги и постигнати успеси на ширењето и развивањето на физичката култура

Академското спортско друштво „Младост“;

за постигнати успеси од значење за изградбата на земјата, како и за сторен придонес на ширењето на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ- РЕН ВЕНЕЦ

Младинската работна акција „Сава“;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Цуцулић Јосип, Деановић Мирко, Јеловица Казимир, Крклец Густав, Широла Фрањо;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Барац др Богослав, Блечић др Кајетан, Фабрио инж. Иван, Грбац Милош, Јардас Душан, Милошевић Јозо, Тогуњац Владо, Узелац Слободан, Зрињанин Раде;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Баленовић Томо, Стилић Никола;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Баковић Јерко, Блажевић Марко, Боначи Јурај, Брозичевић Јосип, Цуцулић Анте, Цуцулић Цветко, Чордаш Љубомир, Деспот Јово, Дмитрашиновић Никола, Фабијанић Иван, Гретић — Шкрињар Ружа, Харамија Јосип, Хечимовић Мато, Јока Никола, Кеџман Коста, Кос — Јанчић Катица, Маријановић Матија, Марјановић Милева, Миличић Михајло, Милошевић Иван, Седмак Љубица, Сроќ Владимир, Шибер — Бомбаса Пирика, Шпилер Марио.

Бр. 7

18 јануари 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод педесетгодишнината на постоењето и работата, а за извонредни заслуги во ширењето на просветата и културата меѓу нашите народи и за особени успеси постигнати на издигањето на низа ученички генерации

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Учителското училиште „Душан Јерковиќ“ во Шабац;

по повод стоседумдесетгодишнината на постоењето и работата, а за извонредни заслуги на ширењето на културата меѓу нашите народи и за особени успеси постигнати на издигањето на низа ученички генерации

Основното училиште „Анта Богичевиќ“ Лозница;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ђурић Бранко, Хасанагић Хилмија, Јауковић Спасо, Ратковић Милош, Тапавички Миленко;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Радомир Милорад.

Бр. 8

18 јануари 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
674. Уредба за усогласување на одредени права и обврски согласно со новиот паритет на динарот — — — — —	1117
675. Уредба за пресметување и постапување со курсните разлики што настануваат поради промената на паритетот на динарот — — — — —	1117
Одликувања — — — — —	1118